



## 80 ГОДИНИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА АНКЕТА НА "БАЛКАНСКА ФЕДЕРАЦИЈА"

**"И покрај долгите и крвави борби кои ги водеше македонскиот народ за да добие слобода и независност, оваа земја едноставно беше распарчена на три дела...".**

**"Освојувачите на Македонија сакаат да ги пролонгираат нивните внатрешни борби, имајќи го зад себе секогаш империјализмот на големите сили".**

Истата година (1925) кога весникот "Балканска федерација" ја почнал својата меѓународна анкета, прогонуван од фашистичките власти во Бугарија, Георги Бакалов ја напуштил земјата и живеел во прогонство, во Русија.

Добро познавајќи ги приликите на Полуостровот и судбината на македонскиот народ, еве што напишал во своето писмо до Редакцијата на весникот:

"Светската војна не го реши балканскиот проблем. Напротив, уште повеќе го искомплицира. Единствениот прин-

бие слобода и независност, оваа земја едноставно беше распарчена на три дела, од кои најголемиот ѝ беше даден на Југославија, а другите два, подоцна на Грција и на Бугарија. Значи, прашањето беше решено врз принципот на анексија и против волјата на засегнатиот народ. Македонскиот народ очигледно ќе ја продолжи борбата за слобода. Но, освојувачите на Македонија сакаат да ги пролонгираат нивните внатрешни борби, а зад нив секогаш ќе го најдеме империјализмот на големите сили.

Ете како светскиот империјализам го реши македонското прашање", заклучува Бакалов во делот посветен на македонското прашање.



МОСКВА ВО 1925 ГОДИНА

"За ова прашање се наметнува едно друго прашање, дијаметрално спротивно, кое се состои од принципот за целосна независност на сите балкански земји, од правото

на балканските народи сами да решаваат за својата судбина и од неопходната потреба од федеративен сојуз меѓу овие народи.

Оваа идеја не е сон, која

■ Пишува:  
Гоце ДУРТАНОСКИ

# КАКО СВЕТСКИОТ ИМПЕРИЈАЛИЗАМ ГО РЕШИ МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ

цип врз кој требаше да се заснова тоа решение, е правото на народите сами да решаваат за својата судбина. Напротив, и земјите кои веќе постоеа беа распарчени, цели области беа присилно анектирани од страна на соседните земји. Никој не се консултираше со волјата на освоениите и распарчени земји, никој не го почитуваше правото на плебисцит.

Да ја земеме за пример Македонија за која посебно се интересира анкетата на "Балканска федерација".

"И покрај долгите и крвави борби што ги водеше македонскиот народ за да до-

### Георги Бакалов (1873-1939)



Роден во Стара Загора, Бугарија. Талентиран и познат бугарски писател, историчар и литературен критичар. Превел и напишал многу книги и повеќе од сто брошури. Тој е автор на еден од првите Руско-бугарски речници. Исто така, имал значајна улога во бугарскиот периодичен работнички печат. Јасно опстојувал на ставот за засебноста на македонскиот народ и јазик. Прогонуван од страна на фашистичките власти, Бакалов ја напуштил Бугарија и во 1925 година емигрирал во Русија.

се родила во главата на некој мечтател. Таа е жива, родена во самата борба на разните балкански народи за национална независност.

Сите балкански буржоазии настојуваат да воспостават хегемонија на Полуостровот. Во такви услови е очигледно дека тие не можат да се борат за реализирањето на балканската федерација. Единствена реална сила чиј непосреден и природен интерес е да се бори за основање балканска федерација е пролетеријатот. Само тој, помогнат од работните селани, ќе ја оживотвори таа идеја", завршува Бакалов.